

Назив и штембил на правното лице
Бр.на решение

До
ДПТУ ДИСАГОН ДОО Скопје
ГТЦ 1 кат, 1000 Скопје

ИЗЈАВА – СОГЛАСНОСТ

За донесување на Решение за административна забрана

Јас, долупотпишаниот/та _____, со адреса на живеење
на _____ во редовен работен однос во
_____ на работното место
_____, а заради обезбедување покривање на долг спрема ДПТУ
ДИСАГОН ДОО Скопје, под полна морална и материјална одговорност, доброволно, без присила
или закана ја давам следната

СОГЛАСНОСТ

1. На мојата плата, согласен/на сум да се стави административна забрана за отплата на обврските по цитираниот договор за купопродажба на производи на одложено плаќање, така што од секоја исплата на платата да ми се запира износот наведен во административната забрана, но не повеќе од 1/3 од платата, се до целосна наплата на побарувањето на ДПТУ ДИСАГОН ДОО Скопје. Исто така согласен сум да важи договорот кој е потпишан.
2. Средствата кои ќе се запираат од мојата плата, го овластувам работодавачот да ги уплати на сметка број 200-0000189949-20 во Стопанска Банка АД Скопје, со даночен бр. 4030994226976 на име Друштво за производство, трговија и услуги ДИСАГОН ДОО Скопје, ГТЦ 1 кат со цел на дознака по број на фактура.
3. Согласен/на сум исто така, оваа административна забрана што е ставена врз мојата плата, доколку се вработам кај друг работодавач, сегашниот работодавач да ја достави кај новиот работодавач, заедно со документацијата и извештајот за наплатените износи и за тоа да ја извести другата страна во договорот.
4. Доколку се задржам подолго на боледување, наплатата на ратите кои ќе доспеваат додека сум на боледување да ги вршам сам/а, а за тоа да приложам соодветен документ во Синдикалната Организација, а доколку тоа не го сторам наплатата на долгот кон доверителот, кој не е наплатен во текот на моето боледување сите задоцнети и неплатени рати да се наплатат во целост со добивање на првата наредна плата после завршувањето на боледувањето.
5. Доколку се случи прекин на работниот однос по било кој основ, согласен/на сум да од последната плата се задржи целосниот износ кој преостанал од долгот и да се уплати на наведената сметка на ДПТУ ДИСАГОН ДОО Скопје.
- 6.Согласен/на сум доколку по било кој основ ми престане членството во Синдикалната Организација, ненаплатениот дел од долгот, да биде исплатен во целост и веднаш.

* Се согласувам моите податоци да бидат користени за цели поврзани со наведената купопродажба

Телефон за контакт:

Работа _____; Мобилен _____

Согласен/на,

Потпис,

(име и презиме)

(скратен потпис),